

ОБРАЗЕЦ

БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

(согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер)

1. Податоци за барателот

Име и презиме / Назив на правно лице:

Адреса:

Телефон:

Е-пошта:

2. Имател на информации од јавен карактер

ПЗУ Болница „Плодност“ – Битола

ул. АСНОМ бр. 9, Битола, Северна Македонија

3. Опис на бараната информација

Ве молам да ми се овозможи пристап до следната информација/документ од јавен карактер:

4. Начин на доставување на информацијата

- увид во просториите на установата
- копија во хартиена форма
- електронска форма (е-пошта)

5. Датум и потпис

Датум: _____.

Потпис: _____

Напомена

Барањето за пристап до информации од јавен карактер е бесплатно.

Пристапот се остварува во согласност со одредбите на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Контакт за доставување на барањето

Барањето може да се достави лично, по пошта или по електронска пошта на:

oliveramarkovska@hotmail.com